



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник  
на Општина Чашка  
Излегува по потреба

Број 13  
година XIX  
16.10.2015 година

БЕСПЛАТЕН  
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за давање на согласност за спогодбено раскинување на преддоговор за продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 29.12.2014 година за хотелски комплекс Горно Врановци**

Се објавува Одлука за давање на согласност за спогодбено раскинување на преддоговор за продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 29.12.2014 година за хотелски комплекс Горно Врановци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 09.10.2015 година.

Бр. 09- 1405/3  
09.10.2015 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа чл.36 ст.1 т.10 и чл.50 ст.1 т.15 од Законот за Локалната Самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.05/02), Советот на Општина Чашка на 37-тата седница одржана на ден 09.10.2015 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

**за давање на согласност за спогодбено раскинување на преддоговор за продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 29.12.2014 година за хотелски комплекс Горно Врановци**

### член 1

Со оваа Одлука се дава согласност спогодбено да се раскине склучениот Нотарски акт- Преддоговор за продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 29.12.2014 година склучен кај нотар Елена Мартинова –Велес, склучен помеѓу Општина

Чашка во својство на продавач и Шеис Селими и Неџати Адилво во својство на купувачи.

### член 2

Согласноста за спогодбено раскинување се дава врз основа на поднесено барање на договорната страна – купувачи, а уплатените средства како дел од купопродажната цена, продавачот Општина Чашка да ги врати согласно начинот и условите кој ќе бидат утврдени со спогодбата од страна на Градоначалникот на Општина Чашка.

### член 3

Оваа Согласност, Советот на Општината ја дава со цел недвижноста која е сопственост на Општина Чашка да биде ослободена од Товарот- Преддоговор за продажба на недвижности и да се овозможи недвижноста во иднина да биде предмет на идно користење, располагање или продажба.

### член 4

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр. 08 – 1405/4  
09.10.2015 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

**Содржина:**

1. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност за спогодбено раскинување на преддоговор за продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 29.12.2014 година за хотелски комплекс Горно Врановци
2. Одлука за давање на согласност за спогодбено раскинување на преддоговор за продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 29.12.2014 година за хотелски комплекс Горно Врановци

**Издавач: Општина Чашка  
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

---

---

**Уредник: Бојанка Мирова  
Изготвил: Димче Ангелов**